

Согласно со член 35 од Законот за ревизија во Република Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.158/2010, бр.135/2011,50/12, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 145/15, 192/15, 23/16) ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ од Куманово на ден 31.03.2018 година го објавува следното:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

■ ОПИС НА ПРАВНА СТРУКТУРА И СОПСТВЕНОСТ

1.1. Податоци за субјект

- Трговец поединец РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ ТП за ревизија, сметководствени и консалтинг услуги Ката Наце Андоновска Куманово, е основано на 29.05.2008 година во Куманово со адреса на ул.Доне Божинов бр.29 Куманово, Република Македонија.
- Ревизорска канцеларија формирана во согласност со Законот за ревизија, регистрирана во Централниот регистар како Трговец Поединец согласно Законот за трговски друштва и има добиено трајна дозвола за работа од страна на Министерство за финансии на Р.М. во Август 2008 година под бр.12-29619/2 .
- РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ ТП Куманово поседува Лиценца за работа за вршење на работи на ревизија со регистарски број 04 заведена под бр.07-358/1 издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизија на 23.08.2013 година. Овластен ревизор Ката Андоновска поседува лиценца за вршење на работи на ревизија со регистарски број 43 заведена под број 07-106/1 издадена од СУНР на 29.04.2013 година. ТП Ревизија Андоновски е заведена во регистарот на ИОРРМ под бр.07.

1.2. Број на вработени лица во субјектот, согласно Законот за работни односи.

- Со 31 декември 2017 година (до датум на доставување на извештајот за транспарентност) ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ има четири вработени лица.
 - ❖ Ката Андоновска- овластен ревизор вработен на неопределено полно работно време,
 - ❖ Кристина Кипријановска-овластен ревизор вработена на неопределено полно работно време.
 - ❖ Сања Велкова-помлад ревизор вработена на неопределено полно работно време
 - ❖ Сандра Трајковска-административен работник вработена на неопределено полно работно време

1.3. Опис на сопственичка структура на друштво за ревизија

- Трговец поединец според Законот за Трговски Друштва се основа без запишување на основна главнина, сопственикот Ката Андоновска одговора лично и неограничено со сиот свој имот.
- Сопственик на ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ со 100% сопственост е Ката Андоновска овластен ревизор.
- Ката Андоновска е Овластен ревизор регистриран за вршење на дејноста, со лиценца за вршење на работи на ревизија со регистарски број 43 заведена под број 07-106/1 издадена од СУНР на 29.04.2013 година

1.4. Приоритетна дејност

- ТП е регистриран во Централниот регистар со приоритетна шифра на дејност 69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.
- ТП Ревизија Андоновски ги нуди следниве услуги на пазарот :Услуги за ревизија на годишни и консолидирани сметки и Услуги за уверување во квалитет, Даночни советодавни услуги, Консалтинг услуги.

1.5. Подружници, основач во други друштва

- ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ делува како овластен ревизор на територија на Р.Македонија и не припаѓа на некои професионални мрежи, нема подружници и нема поврзани субјекти. Канцеларијата е основана и работи со цел давање на услуги на комингентите кои делуваат на пазарот во Р.Македонија.

1.6. Годишно осигурување од одговорност

- Согласно законот за ревизија ТП се осигурува од штети причинети према трети лица и предмети со осигурително покритие од 250.000 еур односно 15.375.000 денари.
- Број на полиса е 130030005466 со важност (период на осигурување) од 01.01.2018 до 01.01.2019 година.

2. Опис на професионалната мрежа и првните и структурните ангажмани во мрежата каде што припаѓа.

ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ не припаѓа на професионални мрежи, не користи брендирано име или заштитна марка на мрежа.

3. Опис на управувачка структура

ТП Ревизија Андоновски е со четири вработени, двајца ревизори, еден помлад ревизор, и еден административен работник. Ревизорот Трговец поединец Ката Андоновска е сопственик и единствен одговорен за управување и надзор на ТП.

4. Опис на внатрешен систем на контрола на квалитет на ТП и изјава за ефективност на функционирање на овој систем

- Врз основа на барањата на Законот за ревизија како и барањата на прифатените и објавени Меѓународни стандарди за Ревизија (МСР) кои се прифатени како национални стандарди за ревизија во Република Македонија, ТП Ревизија Андоновски има донесено соодветни Политики и процедури за контрола на квалитет на работата на Друштвото.

- Внатрешниот систем на контрола на квалитет на ТП Ревизија Андоновски Куманово е воспоставен во согласност со Меѓународниот стандард за контрола на квалитет бр.1-Контрола на квалитет за фирми кои вршат ревизии и проверки на финансиски извештаи и други ангажмани за уверување и поврзани услуги, Меѓународниот стандард за ревизија 220 (ревизиран) - Контрола на квалитетот на ревизии на историски финансиски информации, во насока дека Друштвото и неговиот персонал се придржуваат на професионалните стандарди и регулативните и правните барања и дека извештаите што се издадени од Друштвото се соодветни во околноста и како и останатата законска регулатива во земјата.

- Системот за контрола на квалитет на ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ Куманово вклучува документирани политики и процедури за контрола на квалитетот на работењето (Правилник за етика и контрола на квалитет,) стриктно дефинирани улоги и одговорности за имплементирање на политиките и процедурите, и надзор врз креирањето и оперативната ефикасност на изградениот систем на контрола на квалитет.

- ТП ги има воспоставено следниве процедури, како дел од МСКК:

- **Професионални барања-Персоналот** на ТП треба да биде лојален на принципите: независност, интегритет, доверливост, објективност и професионално однесување,

- **Вештина и компетентност:** Персоналот на ТП треба да одржува соодветна професионална компетентност која се бара за да можат да ги исполнат своите обврски со должно професионално внимание.

- **Пренесување на должност:** ревизорската работа треба да се пренесува на персоналот кој има соодветно образование и умешност која се бара за дадената ревизорска работа.

- **Консултации:**секогаш кога е неопходно ТП ќе врши консултации со лица со соодветно знаење и стручност.

- **Прифаќање и задржување на клиенти:**ТП има соодветни процедури за прифаќање на клиенти кои ги следи, се проверува независност на Друштвото кое се ревидира од ревизорот, и се проценува дали е потребно ангажирање на експерт.

- **Проверување:** Политиката на ТП е да ја проверува перманентната адекватност на оперативната ефикасност на квалитетот на политики и постапки.

- **Давање на квалитетни услуги:** Ревизорот одржува висок степен на професионално знаење, континуирано следење на правна и економска регулатива.

- **Независност при извршување на ревизорски ангажмани:** ТП ги идентификува и намалува на прифатливо ниво ризиците кои се појавуваат (доколку има) во врска со независноста.

На годишно ниво ТП обезбедува изјави за независност од сите вработени кои се во согласност со етичките барања воспоставени од ТП.

Овластениот ревизор е во целост одговорен за воспоставување, функционирање и надзор на внатрешниот систем на контрола на квалитет.

- **Изјава за ефективност на функционирање на системот за контрола на квалитет**

ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ, Ката Андоновска-овластен ревизор изјавува дека применува систем на интерна контрола, кој претставува ефикасен и ефективен систем на контрола кој во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за контрола. Исто така успешно се врши спроведување на системот на контрола на квалитет на ТП. (Прилог 1)

4.1 Човечки ресурси

- ТП има правилник по кој се врши вработување, со барања за соодветно образование, професионално искуство, знаење и вештини.
- Со оглед на правната форма и бројот на вработени Ревизорот е одговорен и партнер на сите ангажмани. Помлад ревизор е на член на сите ангажмани на ТП.

4.2 Политики и процедури кои се однесуваат на спроведување на ангажманите и вршењето на внатрешната контрола на квалитет

- ТП користи компјутерски ревизорски алатки кои се прилагодени кон ангажманите. Ревизорот врши надзор на внатрешниот систем на контрола на квалитет. Пред избор на ревизорски ангажман се врши тестирање на истиот дали ги исполнува условите пропишани според правилникот за КК. Внатрешна контрола се спроведува двапати годишно (на 30.06 и 31.12.), со проверка на сите алатки, правилници, постапки кои се спроведуваат дали се во согласност со МСР ако е потребно се врши ажурирање. Контролата се спроведува од ревизорот во ТП.
 - Ревизорска документација се прибира и комплетира до издавање на ревизорскиот извештај, не потоа,
 - Ревизорска документација се архивира и чува согласно правилникот за КК.
 - ТП има правилник кој го следи и во кој се опишани политики и процедури за следење на внатрешен систем на КК и документирање на истиот.

5. Датум на извршена проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно член 20 од Законот за ревизија на Република Македонија(Сл.весник на Р.Македонија бр.158/2010,135/2011,50/12, 188/13, 43/14, 138/14 , 184/14, 145/15, 192/15, 23/16).

Во друштвото во периодот во Октомври 2016 година е вршена проверка за уверување во квалитет на ревизорот, по што е добиено Резиме од проверка на 02/12/2016 година.

- *Субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година*
- 52 Трговски Друштва

Трговски друштва-законски ревизии

АД Пелагониј Гостивар, Фарма Прима ДООЕЛ Скопје, Палма Трејд Тетово, Агростарт 33 Куманово, Алфи-БИ Компани ДООЕЛ Куманово, Бучен Козјак ДОО Куманово, Стил Кон ДОО Куманово, Југоопрема АД Скопје, Јаншпед ДОО Штип,Твинс интернационал ДООЕЛ Куманово, Агромеханика АД Скопје, Ду-Бо пром Куманово, Омни медикал ДООЕЛ Скопје, Мареми Трејд ДООЕЛ Кумново, Ивал Трејд ДОО Штип, Веибо Груп Маседонија АД, Скопје, Еурограндс ДООЕЛ Скопје, Астра ДООЕЛ Св.Николе, Агрохемија ДООЕЛ Скопје, ДПП Диме ДОО Скопје, Мете Мајнинг АД Битола, Инженеринг солушн сервисес есс ДОО Скопје, Ибро комерц Куманово, Мак Ројал ДООЕЛ Скопје, Димко Митрев АД Велес, Голец Транс ДООЕЛ Желино, Интереуропа АД Скопје, Максат Доо Скопје, Кубис Медикл ДООЕЛ Скопје, ПРГ Скопје.

Трговски друштва -договорни ревизии

Еуро еко пак Скопје, Оба рециклирање Штип, Шкендија АД Тетово, Екон-Електрон ДОО Скопје, Оска Пром ЈТД Винаица,Текстил Солушн Скопје, Таб-Мак ДОО Пробиштип, Астроида Куманово, Берин Скопје, Тетис ДООЕЛ Скопје, Итака натака ДООЕЛ Скопје, Армариум груп Скопје ДООЕЛ, ТД Гауди ДООЕЛ Охрид, Лејди С.С ДООЕЛ Охрид, Стандард Класика ДООЕЛ Охрид, Прима медика ДООЕЛ Скопје, Космополитан 2016 ДООЕЛ Скопје, Интерпрогрес ДООЕЛ Скопје, ДР ДООЕЛ Охрид, Мобил Трејд ДОО Скопје, Си- Ем ДООЕЛ Скопје,Златекс ДОО Скопје.

Консалтинг

Биком ДОО Скопје, Рурална Коалиција Куманово.

- *Изјава за политиката што ја следи канцеларијата за ревизија за континуирана едукација на овластениот ревизор во текот на претходната година*

ТП Ревизија Андоновски Куманово, **Ката Андоновска-овластен ревизор изјавува** дека согласно законот за ревизија и донесените политики на ТП во текот на 2017 година ревизорот посетува обука (КПУ) од најмалку 40 часа годишно во рамките на професионалното континуирано усовршување од областа на сметководство и ревизијата, организирана од страна на Институтот на овластени ревизори. ТП им обезбедува на асистентите стручна литература од областа на ревизијата и финасиите. (Прилог 3)

- **Изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени**

Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот за етика за професионалните сметководители на IFAC и законската регулатива во Земјата, ТП Ревизија Андоновски Куманово, Ката Андоновска-овластен ревизор- изјавува дека спроведува интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и истите се спроведуваат преку годишна проверка на усогласеноста и изјави на независноста од сите вработени во ТП Ревизија Андоновски и изјави за независност на ниво на ангажирани членови во тим при поединечен ангажман. (Прилог 2)

Финансиски информации	2017	
	Вкупен приход (во 000 МКД)	Поделба на приходот по услуги (%)
Услуги за ревизија на годишни и консолидирани сметки и	3.990	99,5%
Услуги за уверување во квалитет	-	-
Даночни советодавни услуги	-	-
Неревизорски услуги-консалтинг	22	0,5%
Вкупно	4.012	100%

Финансиски информации	2016	
	Вкупен приход (во 000 МКД)	Поделба на приходот по услуги (%)
Услуги за ревизија на годишни и консолидирани сметки и	4.389	98,83%
Услуги за уверување во квалитет	-	-
Даночни советодавни услуги	-	-
Неревизорски услуги	52	1,17%
Вкупно	4.441	100%

- **Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор**

Кога се прави ревизија на друштва регистрирани во согласност со Законот за трговски друштва, цената на ревизорскиот ангажман се утврдува договорно во зависност од големината на субјектот и обемот на работата потребен за вршење на ревизија, сопственост на друштвото и одговорноста на ревизорот.

Куманово, 31.03.2018 год.

ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ



Ката Андоновска
Овластен ревизор

(Прилог 1)

**ИЗЈАВА ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ**

ТП РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ, Ката Андоновска-овластен ревизор изјавува дека применува систем на интерна контрола, кој претставува ефикасен и ефективен систем на контрола кој во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за контрола. Исто така успешно се врши спроведување на системот на контрола на квалитет на ТП.

Изјавил

Ката Андоновска
ТП Ревизија Андоновски Куманово

(Прилог 2)

**ИЗЈАВА ЗА НЕЗАВИСНОТО РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА СО КОЈА СЕ
ПОТВРДУВА ДЕКА ПОСТОЈАТ ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА УСОГЛАСЕНОСТА
НА НЕЗАВИСНОСТА И ДЕКА ИСТИТЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ**

Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот за етика за професионалните сметководители на ИФАС и законската регулатива во Земјата, ТП Ревизија Андоновски Куманово, Ката Андоновска-овластен ревизор-изјавува дека спроведува интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и истите се спроведуваат преку годишна проверка на усогласеноста и изјави на независноста од сите вработени во ТП Ревизија Андоновски и изјави за независност на ниво на ангажирани членови во тим при поединечен ангажман.

ИзјавилКата Андоновска
ТП Ревизија Андоновски Куманово

(Прилог 3)

**ИЗЈАВА ЗА ПОЛИТИКАТА ШТО ЈА СЛЕДИ КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА ЗА
КОНТИРУИРАНА ЕДУКАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР ВО ТЕКОТ НА
ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА**

ТП Ревизија Андоновски Куманово, **Ката Андоновска-овластен ревизор изјавува** дека согласно законот за ревизија и донесените политики на ТП во текот на 2017 година ревизорот посетува обука (КПУ) од најмалку 40 часа годишно во рамките на професионалното континуирано усовршување од областа на сметководство и ревизијата, организирана од страна на Институтот на овластени ревизори. ТП им обезбедува на асистентите стручна литература од областа на ревизијата и финасиите.

Изјавил



Ката Андоновска
ТП Ревизија Андоновски Куманово